

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 година

СОДРЖИНА:	Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка за 2020 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година	3
Извештај за паричните текови за 2020 година	4
Извештај за промените на главнината за 2020 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-31

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)

		01.01. - 31.12.	
		2020	2019
Приходи од продажба	4	104,557	104,409
Останати оперативни приходи (добивка)	5	34,313	12,241
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		15,189	36,319
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(37,054)	(41,054)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(467)	(723)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(10,113)	(13,256)
Плати и надомести	10	(33,209)	(32,373)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(22,105)	(23,559)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(43,520)	(26,932)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	13	(5,594)	(991)
Добивка/загуба од оперативно работење		1,997	14,081
Финансиски приходи	6	225	246
Финансиски расходи	14	(510)	(514)
Добивка/загуба пред оданочување		1,712	13,813
Данок од добивка	15	(153)	(109)
Добивка/загуба од редовно раб. по		1,559	13,704
Број на акции:		239,253	239,253
Заработка по акција (во денари) Основна	16	6.52	57.28

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Бранкица Донева

Директор
Глигор Митев

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)**

СРЕДСТВА		2020	2019
Долгорочни средства			
Материјални средства	17	205,867	226,778
Долгорочни финансиски средства	18		
		205,867	226,778
Тековни средства			
Залихи	19	186,019	168,803
Побарувања за аванси во земјата	20		
Парични средства и еквиваленти на парични	21	40,070	40,972
Побарувања од купувачи	22	31,225	29,324
Побарувања од државата и други институции	23	669	
Останати побарувања	24	5	5
		257,988	239,104
ВКУПНА АКТИВА		463,855	465,882
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Запишан основен капитал	ПГ	74,168	74,168
Ревалоризациона резерва	ПГ		1,518
Резерви	ПГ	58,625	58,625
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	298,092	284,388
Добивка за финансиската година	БУ	1,559	13,704
		432,444	432,403
Долгорочни обврски	26	2,543	3,802
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и поврз .друштва	27	15,266	17,717
Обврски за аванси депозити и кауции	28		
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки од плата	29	977	981
Обврски према вработените	30	1,385	1,576
Останати краткорочни обврски, останати резервирања и ПВР	31	1,204	
Краткорочни финансиски обврски	32	10,036	9,403
		28,868	29,677
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		463,855	465,882

*Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Бранкица Донева*

*Директор
Глигор Митев*

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31.12.2020 и 31.12.2019 (во 000 ден)**

Готовински текови од деловни активности	2020	2019
Нето добивка/загуба после оданочување	1,559	13,704
Промени - Зголемување/намалување на:		
Залихи	(17,216)	(35,156)
Побарувања од купувачи	(1,901)	(2,138)
Дадени аванси на добавувачи и кратк.фин.влож.	-	
Побарувања од државата по основ на даноци,придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кондржавата (претплати)	(669)	894
Побарувања од вработените	-	2
Останати краткорочни побарувања		
Обврски спрема добавувачи	(2,451)	876
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	(4)	835
Обврски кон вработените	(191)	117
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	633	4,919
Останати краткорочни обврски	1,204	
	(19,036)	(15,947)
Готовински текови од инвестициони активности		
Директни набавки/оттуѓувања на нематеријални и материјалнисредства	20,911	(426)
	20,911	(426)
Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани		
Зголемување/намалување на краткорочни кредити		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(1,259)	(2,568)
Зголемување/намалување на капиталот	(1,518)	(1)
	(2,777)	(2,569)
Зголемување/намалување на паричните средства	(902)	(18,942)
Парични средства на почеток на годината	40,972	59,914
Парични средства на крајот на годината	40,070	40,972

*Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Бранкица Донева*

*Директор
Глигор Митев*

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2020 (во 000 ден)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревалор из ирана вреднос т	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	74,169	36,562	261,531	58,624	1,518	432,404
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено с-до	74,169	36,562	261,531	58,624	1,518	432,404
Промени на капиталот за 2020						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди						-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			1,559			1,559
Трансфер/пренос на задржана доб.		261531	(261,531)		(1,518)	(1,518)
Состојба на 31.12.2020	74,169	298,093	1,559	58,624	-	432,445
Состојба на 01.01.2019	74,169	19,478	264,911	58,624	1,518	418,700
Промени на капиталот во 2019						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди						-
Вкупна сеопфатна добивка за год.			13,704			13,704
Трансфер/пренос на задржана доб.		17084	(17,084)			-
Состојба на 31.12.2019	74,169	36,562	261,531	58,624	1,518	432,404

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Бранкица Донева

Директор
Глигор Митев

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво Струмичко Поле АД Василево

Форма на трговското друштво : АД

ЕМБС -5613809

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа на Населено место без уличен систем Василево, Василево

Тел: 034 354-776

е-маил : strumicko_pole@yahoo.com

Дејност и вработени :

Основна дејност на друштвото е 11.02 - Производство на вино од грозје , продажба на вино, трпезно грозје и праски, вински дестилат, житни култури и др. . Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2020 година е 80 вработени (2019; 94)

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични 239.253

Број на издадени акции : 239.253

Номинална вредност на една акција 5 ЕУР

Запишан капитал : 1.196.265 ЕУР

Број на иматели 109

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Глигор Митев, Извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на раководството на 26 февруари 2021 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2019 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година се како следи:

	2020	2019
ЕУР	61.6940	61.4856
УСД	50.2353	54.9518

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2019: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Модел на ревалоризација

Недвижностите се евидентирани по ревалоризираната вредност, која ја преставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување. Последна проценка е вршена за потребите на трансформацијата на општествениот капитал во средината на деведесеттите години од минатиот век.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

Недвижнини	2,5-10%	2,5-10%
Деловен инвентар и Мебел	5-20%	5-20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20-25%	20-25%

Сите стапки се зголемени за 50% поради работа во две и три смени

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства,

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена(или е извршена) контрола на данокот од добивка за 2019 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

3.19.1. Ризик од финансирање	2020	2019
во 000 денари		
Обврски по кредити	12,579	13,205
Пари и парични еквиваленти	40,070	40,972
Нето обврски (пари)	(27,491)	(27,767)
Вкупен капитал	432,444	432,403
% на задолженост	-6.36	-6.42

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:

Средства во 000 ден		2020	2019
ЕУР		18,302	15,309
УСД			
		18,302	15,309
Обврски во 000 ден		2020	2019
ЕУР		321	224
УСД			
		321	224

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

СРЕДСТВА	Зголемувања за		Намалувања за	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(1,830)	(1,531)	1,830	1,531
УСД				
Нето Ефект	(1,830)	(1,531)	1,830	1,531
ОБВРСКИ	Зголемувања за		Намалувања за	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	32	22	(32)	(22)
УСД				
Нето Ефект	32	22	(32)	(22)

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2020 е како што следува:

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2020 г е следната:

	Во (000) ден.	Бруто	Исправк	Нето
Недоспеани побарувања				
Доспеани побарувања				
- до 1 година		31,899		31,899
- од 1 до 3 години				
- над 3 години				

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2019 е како што следува:

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2019 г е следната:

	Во (000) ден.	Бруто	Исправк	Нето
Недоспеани побарувања				
Доспеани побарувања				
- до 1 година		29,329		29,329
- од 1 до 3 години				
- над 3 години				

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во 000 денари	2020	2019
Финансиски средства			
<i>Некаматносни</i>			
- Парични средства		40,070	40,972
- Побарувања од		31,225	29,324
- Останати побарувања		674	5
		71,969	70,301
Финансиски обврски			
<i>Некаматносни</i>			
- Обврски кон		15,266	17,717
- Останати тековни		3,566	2,557
		18,832	20,274
<i>Каматносни со</i>			
- Кредити од банки		12,579	13,205
		12,579	13,205
Вкупно		31,411	33,479

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

	Зголемување за 2%		Намалување за 2%	
	поени		поени	
	2020	2019	2020	2019
Земени кредити	(252)	(264)	252	264
Дадени кредити	(252)	(264)	252	264

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година според нивната доспеаност:

Ризик од ликвидност 2020	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	40,070				40,070
Купувачи			31,225		31,225
Останати побарувања			669	10	679
Дадени позајмици					-
Вложувања					-
	40,070	-	31,894	10	71,974
Добавувачи			15,266		15,266
Кредити			10,036	2,543	12,579
Останати обврски			3,566		3,566
	-	-	28,868	2,543	31,411

Ризик од ликвидност 2019	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	40,972				40,972
Купувачи			29,324		29,324
Останати побарувања				12	12
Дадени позајмици					-
Вложувања					-
	40,972	-	29,324	12	70,308
Добавувачи			17,717		17,717
Кредити			9,403	3,802	13,205
Останати обврски			2,557		2,557
	-	-	29,677	3,802	33,479

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ПРИХОДИ	во 000 денари	
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	2020	2019
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	40,889	41,100
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	63,668	63,309
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци		
ВКУПНО	104,557	104,409

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ во 000 ден	2020	2019
Прих.од наплатени отпишани побарув и прих.од отпис на обврски	73	91
Останати приходи од работењето - Субвенции	10,628	12,150
Добивка од продажба на нематеријални средства	21,000	
Приходи од употреба на сопствено производство	2,612	
ВКУПНО	34,313	12,241

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ во 000 ден	2020	2019
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва	225	246
Приходи од камати		
Приходи од вложувања во поврзани друштва		
Приходи од вложувања во неповрзани друштва		
Останати финансиски приходи		
ВКУПНО	225	246

РАСХОДИ	во 000 ден	
7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	2020	2019
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	25,881	28,024
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)		
Трошоци за енергија (за производство)	7,001	8,171
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	2,466	3,350
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за управа и продажба)	1,706	1,509
ВКУПНО	37,054	41,054

8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ во 000 ден	2020	2019
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	467	723
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење		
Набавна вред. на продадени материјали, рез делови и отпадоци		
ВКУПНО	467	723

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ во 000 ден	2020	2019
Транспортни услуги	1,343	1,107
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	134	133
Надворешни услуги за израб. на добра и изврш. на услуги	60	
Услуги за одржување и заштита	809	582
Наем - лизинг	4,135	4,402
Комунални услуги	1,818	3,359
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	30	54
Интелектуални услуги		
Останати услуги и интелектуални услуги	1,784	3,619
ВКУПНО	10,113	13,256

10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ во 000 ден	2020	2019
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	27,047	26,314
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација		
Останати трошоци за вработените	6,162	6,059
ВКУПНО	33,209	32,373

11. ТРОШОЦИ за АМОРТИЗАЦИЈА и РЕЗЕРВИРАЊА во 000 ден	2020	2019
Трошоци за амортизација	22,105	23,559
ВКУПНО	22,105	23,559

12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО во 000 ден.	2020	2019
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци		
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		
Надоместоци на членови на УО		
Трошоци за спонзорства и донации	710	761
Трошоци за репрезентација	39	75
Трошоци за осигурување	164	181
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	329	353
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	654	526
Трошоци за сезонски работници по Договор на дело	22,893	20,379
Останати трошоци на работењето	18,731	4,657
ВКУПНО	43,520	26,932

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

13.ОСТАНАТИ РАСХОДИ во 000 ден	2020	2019
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1280	888
Загуба врз основа на расходување	3493	
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	750	50
Останати расходи од работењето	71	53
ВКУПНО	5,594	991

14.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ во 000 ден	2020	2019
Расходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва	210	218
Расходи по основ на негативни курсни разлики од работ со	300	296
ВКУПНО	510	514

15. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2020 и 2019 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех корегирани за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2020 година со споредбени податоци за 2019 година

15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА во 000 денари	2020	2019
Финансиски резултат на Биланс на успех	1,712	13,813
Непризнаени расходи за даночни	1,529	1,094
<i>Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ</i>		
<i>Трошоци за репрезентација</i>	35	68
<i>Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна уплата.</i>		
<i>Траен отпис на ненаплатени побарувања</i>	750	50
<i>Други усогласување на расходите</i>	744	976
<i>Намалување на д.основа-реинв. Доб.</i>	(1,712)	(13,813)
Даночна основа	1,529	1,094
Пресметан данок на добивка	153	109

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА во 000 ден	2020	2019
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	1,559	13,704
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	1,559	13,704
број на акции	2020	2019
Пондериран просечен број на обичните акции	239,253	239,253
Издадени обични акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.	239,253	239,253
Основна заработувачка по акција (во МКД)	6.52	57.28

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 2020 во 000 ден.

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и др. сред.	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2020 г	10,632	297,372	166,108	474,112
Корекција за биолошки сред.				-
Нови набавки во годината	1,116	2,734	4,838	8,688
Инвестиции во тек				-
Пренос од инвестиции во тек				-
Расходувања-намалувања	(3,493)	(4,252)	(974)	(8,719)
Состојба на 31.12.2020 г.	8,255	295,854	169,972	474,081
Исправка на вредноста				
Состојба на 01.01.2020 г		160,616	121,964	282,580
Амортизација 2020 г		6,952	9,129	16,081
Расходувања-намалувања		(98)	(974)	(1,072)
Состојба на 31.12.2020 г		167,470	130,119	297,589
Нејќо смејководсјивена вредносј				
на 01.01.2020 г	10,632	136,756	44,144	191,532
Нејќо смејководсјивена вредносј				
на 31.12.2020 г	8,255	128,384	39,853	176,492

Намалувањето на земјиштето и зградите е по основ на нивна продажба на заинтересирана страна-купувач Васе Митев, доминантен сопственик на АД Грозд Струмица.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

17.A. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 2019 во 000 ден.

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и др. сред.	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2019 г	10,632	284,484	160,119	455,235
Нови набавки во годината		25,100	7,901	33,001
Инвестиции во тек			3,466	3,466
Пренос од инвестиции во тек		(12,212)	(3,466)	(15,678)
Расходувања-намалувања			(1,912)	(1,912)
Состојба на 31.12.2019 г.	10,632	297,372	166,108	474,112
Исправка на вредноста				
Состојба на 01.01.2019 г		153,626	113,775	267,401
Амортизација 2019 г		6,990	10,101	17,091
Расходувања-намалувања			(1,912)	(1,912)
Состојба на 31.12.2019 г		160,616	121,964	282,580
Нејшо смейководсївена вредносї				
на 01.01.2019 ġ	10,632	130,858	46,344	187,834
Нејшо смейководсївена вредносї				
на 31.12.2019 ġ	10,632	136,756	44,144	191,532

17.B. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недовр шени земј.пр оизвод и	Осн.стадо	Насади (нето вред)	Сред.во подготов ка	ВКУПНО
Состојба на 01.01.2020		510	34,736		35,246
Зголемување-набавки		78	252		330
Намалување-продажби		(177)			(177)
Ожнеано-пренесено на залиха-активирано					-
Промена на вред. на биол.сред					-
Инвестиции во тек					-
Трошоци на аморти. на биол.сред.			(6,024)		(6,024)
Состојба на 31.12.2020 г	-	411	28,964	-	29,375
Нетековни биолошки средства		411	28,964		29,375
Тековни биолошки средства					0
Вкупно биолошки средства	-	411	28,964	-	29,375

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	во 000 ден	
19. ЗАЛИХИ	2020	2019
Суровини и материјали на залиха	9,276	9,147
Отстапување од стандардните (плански) цени на суров и материјали		
Залиха на резервни делови	566	683
Ситен инвентар во употреба	1,188	1,252
Амбалажа на залиха		
Амбалажа во употреба	1006	1133
Автогуми на залиха и употреба		
Вред.усогласув на зал. на Ситниот инв,Амбалажата и автогумите		
Производство (изградба) во тек	21,448	23,646
Готови производи на склад	152,535	135,147
Одстапување од цените на производите		(2,205)
Стоки во продавница		
Вкалкулиран данок на додадена вредност		
Разлика во цени на стоките		
19.СЕ ВКУПНО	186,019	168,803
ЗАЛИХИ		

ПАРИЧНИ СРЕД., ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА	во 000 ден	
21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	2020	2019
Парични средства на трансакциски сметки во денари	69	280
Парични средства на девизни сметки и благајни	40,001	40,692
ВКУПНО	40,070	40,972

22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ во 000 ден.	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	12,923	3,391
Побарувања од поврзани друштва -Грозд АД		10,624
Побарувања од купувачи во странство	18,302	15,309
ВКУПНО	-	31,225
		29,324

23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА во 000 ден	2020	2019
Данок на додадена вредност		
Побарувања за повеќе платен данок на доб., данок на вк.прих и данок на прих. платен на стр. правно лице (задржан данок)	669	
ВКУПНО	669	-

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И АВР	во 000 ден.		2020	2019
Останати побарувања од вработените				
Краткорочни обврзници-готовински еквиваленти			5	5
Вредносно усогласување на краткорочни финансиски вложувања				
Активни Временски Разграничувања				
ВКУПНО			5	5

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	2020	2019	2020	2019
Бр. на акции	Бр. на акции	Бр. на акции	МКД (000)	МКД (000)
Обични акции со право на глас	239,246	239,246	73,800	73,551
Откупени сопствени акции	7	7	2	2
Вкупно обични акции	239,253	239,253	73,802	73,553
Номиналната вредност на една акција изнесува 5 ЕУР.				

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2020 И 2019 година:

Акционер:	2020	2019
Грозд АД Струмица	236,813	236,813

26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ во 000 денари	2020	2019
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и стра	2,543	3,802
ВКУПНО	2,543	3,802

Обврските по долгорочни кредити на ден 31.12.2020 година се следните:	Сметка	Почетна состојба	нови кредити	Отплати	Состојба на 31.12.20
			во тек на годинат	во тек на годината	
НЛБ Тутунска б-ка-договор од 07.06.2016 на износ од 175.200ЕУР, рок на достасување 20.12.2021 и каматна стапка 4%	Долгорочен кредит	3,802	13	1,272	2,543
ВКУПНО		3,802	13	1,272	2,543

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

Тековен дел од долгорочни обврски по кредити во деловни банки

Банка	Износ на кредит	Салдо на 31.12.20	Главниц	Состојба на кредит
			а која ќе се плати во 2020 год	
НЛБ Тутунска б-ка во ЕУР	175,200	2,543	2,543.0	0
ВКУПНО	175,200	2,543	2,543.0	-

За обезбедување на овој кредит друштвото има Договор за засновање на залог врз девизни приливи заради сервисирање на обврските по кредитот.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во 000 ден

27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

2020 2019

Обврски спрема добавувачи во земјата	14,945	17,493
Обврски спрема добавувачи од странство	321	224
Обврски спрема поврзани(зависни)друштва		
Обврски од специфично работење		
ВКУПНО	15,266	17,717

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ во 000 ден.

2020 2019

Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	651	729
Обврски по даноци и акцизи		
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи		
Обврски по основ на ДДВ	326	252
ВКУПНО	977	981

30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ во 000 ден

2020 2019

Обврски за плата и надоместоци на плата	1,385	1,560
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)		16
ВКУПНО	1,385	1,576

31.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА и ПВР во 000 ден

2020 2019

Останати краткорочни обврски		
Пасивни временски Разграничувања	1,204	
ВКУПНО	1,204	-

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

32.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ во 000 ден	2020	2019
Краткорочни кредити и заеми во земјата	5,552	4,919
Останати краткорочни обврски - Позајмица од "Жито Струмица	4,484	4,484
ВКУПНО	10,036	9,403

Друштвото има склучено договор со НЛБ АД Скопје за краткорочен девизен кредит на ден 09 септември 2020 година, рамка во износ од 120.000 еур, заради финансирање на залихи, со фиксна годишна каматна стапка од 3.1%, во 12 еднакви месечни рати.

Како обезбедување на враќање на кредитот, АД има доставено Договор за пристапување кон долг од АД Грозд Струмица, и две меници од 500 денари со менични изјави.

33.ПОВРЗАНИ СТРАНИ

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

33.Поврзани субјекти:			во 000 денари			
ПОВРЗАНИ СТРАНКИ	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на диракторот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените, итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	салдо 01.01.2020	промет должи	промет побарувача	салдо 31.12.2020
ГРОЗД АД	98.98% од акциите во Стр.поле се сопственост на АД Грозд	Купувач/п ретплата	10,624	44,751	56,560	(1,185)
ГРОЗД АД	98.98% од акциите во Стр.поле се сопственост на АД Грозд	Добавувач	(425)	1,777	1,352	-
МИТЕВ ГЛИГОР	Извршен член на одбор на дирактори	Купувач	80		80	-

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

МИТЕВ Р.ВАСЕ	75% од Акциите во Грозд АД се во сопственост на Васе Митев	Добавувач		12,960	12,960	-
МИТЕВ Р.ВАСЕ	75% од Акциите во Грозд АД се во сопственост на Васе Митев	Купувач	1,840	24,665	12,960	13,545
АД ЖИТО СТРУМИЦА	Акциите во Жито СтрумицаА Д се во сопственост на АД Грозд	Кредитор К-то 269000	(4,484)			(4,484)
АД ЖИТО СТРУМИЦА	од Акциите во Жито СтрумицаА Д се во сопственост на АД Грозд	Добавувач к-то220	(1,897)	1,745		(152)

34. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Даночни контроли:

Со состојба на 31 декември 2020 година во Друштвото не се вршени контроли по основ на данок од добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што евидентираните даночни обврски во финансиските извештаи не може да се сметат за конечни.

Хипотеки и обезбедувања:

Гаранции:

Со состојба на 31 декември 2020 година Друштвото има банкарска гаранција со број ГП2020/25 издадена на 23.01.2020 година од НЛБ Банка АД Скопје на износ одо 2.868.662 денари за наплата на долг за акцизни добра во период од 23.01.2020 година до 23.01.2022 година, а крајниот рок за наплата на гаранцијата е 22.07.2022 година.

35. СУДСКИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2020 година против Друштвото не се водат судски спорови, ниту пак Друштвото има покренато судски постапки против свои клиенти - правни и физички лица.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.